



РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА



СООПШТЕНИЕ

РКЕ воспостави соработка со францускиот регулатор CRE

На покана од претседателот на Регулаторната комисија за енергетика на Француската Република - Commission de régulation de l'énergie (CRE), г-дин Жан-Франсоа Каренко, делегација на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (Регулаторна комисија за енергетика) предводена од претседателот г-дин Марко Бислимоски, на 3 и 4 јуни 2019 година престојуваше во работна посета на CRE во Париз.

Посетата беше искористена за размена на информации и искуства во однос на функционирањето на пазарите на мало и големо со електрична енергија и природен гас, предизвиците со кои се соочуваат електроенергетските системи во Југоисточна Европа споредено со земјите од ЕУ, како и согледување на потенцијални теми и области за понатамошна соработка во доменот на регулација на пазарите на енергија.

Во однос на пазарите на мало особено беа разгледани корелациите помеѓу регулираниот и слободниот сегмент на пазарите, структурата на тарифите, употребата на паметни броила, достапност на алатки за споредба на цени, како и пристапот и активностите за мониторинг на пазарите на мало, со особен фокус на индикаторите кои се користат за анализа на функционалноста на пазарите, софтверски алатки за обработка на податоци, како и во однос на детектирање тактики и активности за злоупотреба на доминантни пазарни позиции, пазарни манипулации и нелојална конкуренција, и превземање соодветни активности за нивно надминување и/или санкционирање.



Кај пазарите на големо со електрична енергија и природен гас беше разгледана нивната функционалност и клучни карактеристики, како и пристапот на мониторинг во контекст на имплементација на РЕМИТ регулативата од страна на CRE и процедурите за размена на податоци и соработка со Агенцијата за соработка на енергетските регулатори ACER.

На крај од работната посета беше заклучено дека соработката помеѓу двете регулаторни тела има потенцијали за продлабочување и во следниот период ќе се организира возвратна посета од CRE на Регулаторната комисија за енергетика со цел да се дефинираат конкретни активности кои заеднички би можеле да се реализираат во иднина.

РЕГУЛАТОРНА КОМИСИЈА ЗА ЕНЕРГЕТИКА И ВОДНИ УСЛУГИ

